

Балканот живее во момент кога се решава енигмата, ќе добие Косово државност или не!? Кој ќе победи, Србија или Албанците, Русија или Америка? Анализите се поделени. Од човеково право за слобода и сувереност до создавање прва терористичка држава во Европа. Што и да се случи, косовскиот јазол уште долго ќе биде заплеткан, косовскиот фитил уште ќе тлее до некоја нова експлозија. За едни речиси сè е решено, за други разврската допрва следува.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



УПАД НА БУГАРИ СО ИНТЕРВЕНЦ

Во екот на решавањето на косовското прашање сè поинтересни стануваат одредени проекти на западните земји, кои изминативе години се создавале во облик на потенцијални акции на Балканот. Една од нив е т.н. британска командно-штабна воена вежба наречена "Три птици". Планот неколку години се увежбувал како упад на Бугарија во голема Албанија, со интервенција на НАТО алијансата, а на повик на голема Албанија и на Грција. Интересно е тоа што италијанските војници, кои се стационирани во Италија, го носат името "Пеликани", што коинцидира со основното кодирано име на наведената вежба. Проектот е организиран со цел професионализирање на НАТО стратегијата за брз воен одговор во Јужна Европа. Сценариото е разработено под ознаката "Балкански проблем", а како основни теми се третираат НАТО на Балканот, голема Албанија и голема Бугарија.

На мапата која е проектирана од страна на Британија не постои македонска држава, ја нема речиси половина Црна Гора, како и јужните делови на Србија. Според многумина, замислата навистина е фантазерски поставена, но други ја оценуваат како план кој можеби би претстоел. Станува збор за т.н. воена игра, која може да биде проектирана на компјутерски видеоигри за детска популација. Своевремено, такви

видеоигри со тема напад врз СФРЈ и нејзино разбивање од страна на Западот, постоеја во облик на плеј-стејшн, па подоцна произлезе дека тоа не биле само игри за деца. Играчката потоа стана плачка.

ИГРА ПО МАПА НА МУСОЛИНИ ОД 1941

Федерална југословенска држава на Балканот никогаш не била дел од проектите на британските власти. Лондон ниту ги признавал нејзините граници додека таа постоеше во обликот до 1991 година. Откако таа се распадна, британските воени стратегии наголемо се впуштија во креирање нови планови, пред сè, како треба да изгледа идната поделба на Полуостровот. Веројатно не се задоволни со постојната, па преку симулација на одредени планови настојуваат да протуркаат нови идеи.

Дека целиот случај не претставува само игра говорат многу тези и претпоставки. Прво, се поставува прашањето зошто е избрана голема Албанија како цел на упад во замислената игра? Дури и границите во кои е нацртана таа творба се истите оние од 1941 година, кога фашистичка Италија ја создаде фашистичка Албанија. Познато е дека тогаш Рим извршил анексија на тие простори, а потоа цивилната власт им ја предал на

"Америка и Европа не ја согледуваат вистинската суштина, ниту комплексноста на косовското прашање. Не може едно правило да се примени за Косово, а друго за Република Српска. Издвојувањето на Косово од Србија и неговото евентуално припојување кон Албанија, значи дека и Република Српска може да се издвои од Босна и да се спои со Србија. Всушност, Дејтонскиот договор не е долгорочен и скроен така за да можат западните земји да се извлечат од ситуацијата кои сами ја направија. Постои шанса Косово да добие независност, но тоа не значи мир и стабилност на Полуостровот, ниту еднакви права за сите. Компромис мора да има. Вашингтон треба да сфати дека Русија повторно станува супер сила во енергетска, нуклеарна, па и политичка смисла, а сè повеќе европски земји зависат од нејзиниот природен гас".

Пол Бивер, британски военополитички аналитичар

И ЗА НОВИ БАЛКАНСКИ ПРОЕКТИ

КОСОВО Е НОВИОТ БЕРЛИНСКИ СИД

Кому и зошто толку му е потребно Косово? Србија сака да го зачува за да не го вцрви образот од срам, Русија преку него ги враќа



своите интереси на Балканот, а Америка е тука заради Бондстил и новите потенцијални војни кои претстојат. Кога три страни се тепаат за едно нешто, тогаш неспорно е

дека ќе има тензија или војна. Најмалото зло кое може да произлезе од косовската драма е враќање на периодот на Студената војна. Од денешна гледна точка, ниту Вашингтон, ниту Москва нема да попуштат во своите ставови. Секое попуштање е пораз на соодветната страна. Косово е новиот европски Берлински сид.

на Че Гевара... изрежирано како во холивудските бестселери. Секако историјата немаше да биде толку успешна, ако сценаристите не беа отаде Атлантикот.

ЕВРОПА ВО СЕНДВИЧ

Кога ќе се согледа севкупната ситуација ќе се увиди дека најголемиот камен на сопнување за идната балканска интеграција или дезинтеграција е Косово. Неговиот статус кој изнасилено се турка кон крајот од страна на некои сили, најмногу ќе им наштети на Европа и на нејзините институции. Ако се има предвид дека "старата дама" е поделена по сите рабови, тогаш јасно е дека Косово ќе стави само капак на нештата. Дека ЕУ е ставена меѓу чеканот и наковалната говорат следниве факти.

Планираната мисија на Брисел во Приштина ќе треба да биде одговорна

ЈА ВО ГОЛЕМА АЛБАНИЈА ИЈА НА НАТО

албанските квислинзи. Некои аналитичари видоа сличност во мапите, кои во ноември 1986 година претставници на косовските Албанци им ги однеле на некои луѓе во Њујорк за да се дистрибуираат во светската организација.

НАСИЛНИ ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ

Денес со својата политика и стреми Косово тежнее кон независност. Проблемот не само што стана интернационален, туку сериозно ги залади односите меѓу големите сили, кои одлучуваат за светските прашања. Некогаш протекторатот бил под османлиска власт, потоа под српска, а сега дошло време некој да го даде под управа на албанска власт. Во текот на вековната историја косовско-метохиската област многу пати присилно била населувана, како со муслиманско, така и со православно население. Кој е победникот, а кој губитникот во тие стратешки демографски проекти, може да се види токму денес.

Косово денес е речиси етничко чисто. Населено е само со Албанци. Занемарлива е бројката на Срби, Роми и останати. Тие се само декор во лошиот план на Марти Ахтисари. Денешните де-

мографски бројки на Косово се последица на четири ситуации. Првата, големата преселба на Србите под налетот на Османлиската империја; втората, населувањето со албански жители во текот на Втората светска војна под патронат на Италија; третата, либералната политика на Тито во СФРЈ; и четвртата, лошата политика во односите меѓу режимот на Милошевиќ и западните демократии, која резултираше со протерување на малубројното преостанато српско население. Овие четири фази беа пресудни во создавањето на денешната демографска слика на Косово. Во една таква околност, креирани се идеални услови за територијално осамостојување на оваа област.

Паролата од југословенско време "купувајте земја, раѓајте деца и државата е наша" денес ја добива реалната димензија. Западните земји го поддржуваат издвојувањето на Косово од рамките на Србија по мирен пат, значи без насилство. Тоа е т.н. фундаменталистички метод. Современиот процес за реализација на тој проект датира од 1981 година кога почнаа студентските демонстрации во Приштина. Во изминатите 25 години, со драстична разлика во водењето на политиката, Косово доаѓа пред портите на државноста. Комбинацијата на политичко-воени средства ги даде очекуваните резултати. Ругова во улога на Махатма Ганди, Тачи во улога



ТВОРБАТА НА МУСОЛИНИ ОД 1941 ГОДИНА - ВИЗИЈА НА ДЕНЕШНИТЕ АЛБАНСКИ ПАРАВОЈСКИ

пред косовските судови за да се избегне кризата на легитимитетот. Мисијата на ЕУ и околу 16.000 припадници на НАТО ќе бидат одговорни пред Уставниот суд на Косово во случај на кршење на човековите права. Европските набљудувачи ќе имаат право на вето, но само во случај да се усвои резолуција во Советот за безбедност на ООН. Како што стојат работите, од таа резолуција веројатно нема да има ништо, па се разгледува планот "Б", кој опфаќа еднострано признавање на областа. Тука почнува драматургијата. Косово не ќе може никој да го контролира, затоа што ќе нема мандат за тоа. Планот на Ахти-

сари ќе биде тргнат настрана, па коцките на балканскиот хаос ќе почнат одново да се редат.

ГЕРИЛАТА ВО АВГУСТ ПОДГОТВУВА "КОСОВСКА БУРА"

Ако пропадне дијалогот со Русија, кој треба да резултира со компромис околу Косово, тогаш рано наесен САД еднострано ќе го признаат. Предлогот е упатен лично до Буш од страна на албанското лоби. За да се оствари тоа, првиот чекор треба да го направи косовското Собрание со прогласување на сопствената независност. Цел е да се избегне насилството во регионот, кое сè поочигледно го подготвуваат албански герилски групи во текот на летото.

Поранешниот командант на расформираната ослободителна војска на Прешево, Медвеѓа и Бујановац (ОВПМБ), Шефкет Муслиу, побарал формирање Национално собрание кои ќе изготви заедничка платформа како основа за преговори со Белград. Во спротивно, ќе се реактивирал одржаниот референдум во 1992 година, со кој е предвидено трите општини од Јужна Србија да се припојат кон Косово. Умереното крило на Албанците, пак, се противи на радикални методи и најавува припојување на Прешевската долина кон Косово, само доколку реонот околу Митровица се припои кон Србија.



САД треба да бидат првата земја која ќе ја признае новата европска држава, а чекорот според строго утврден план ќе го следат Албанија, Црна Гора, Македонија, Бугарија, Хрватска и Словенија. Веројатно Вашингтон ќе прибегне кон реализација на овој план, затоа што има доверливи информации од теренот дека за време на август и на септември, албански паравојски ја подготвуваат акцијата "Косовска бура". Некои познати аналитичари веќе тврдат дека САД на местото на Агим Чеку за косовски премиер ќе го назначат публицистот Ветон Сурои. Во овој период, властите во Приштина собираат пари, не за оружје, туку за отворање дипломатски претставништва во дваесетина држави во светот, пред сè, во САД, Канада, но и во неколку исламски земји.

За да не дојде до нервозна реакција на Србија, ЕУ е задолжена да го одврзе кесето и на Белград да му понуди низа привилегии. Една од нив веќе е остварена - продолжија преговорите за стабилизација и асоцијација. Наесен би требало да следуваат привлечни инвестиции. Истовремено, Вашингтон воопшто нема да зборува за апсењето на Ратко Младиќ.



БАЛКАНСКА МАПА НА ЦНН - МАКЕДОНЦИТЕ И ЦРНОГОРЦИТЕ СО НЕДЕФИНИРАНА НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ

Колку и да се мачкаат работите за да изгледаат побезболни, сепак наесен регионот би можел да биде втурнат во сериозна нестабилност. Аналитичари од истокот проценуваат дека доколку се реализира овој изнуден план, тогаш набрзо би можел повторно да се активира национализмот на Албанците во Јужна Србија и во Македонија, а не би била поштедена ниту Црна Гора. Како заклучок, план е во првата фаза да се создаде големо Косово, а потоа да се оформи некој вид конфедерација со Албанија.

Сега се поставува прашањето дали британските воени стратегии ја испланирале воената симулација токму за овој временски период и зошто нивната творба (голема Албанија) би била цел на напад. Обична игра или нешто повеќе? Како и да е, Балканот научи да биде полигон за лабораториски експерименти.

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi, telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner

tel. 02/ 3215980

ProMedia